



СЛУ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11 за огласи 101-11
1-30 1-931

Среда, 5 ноември 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 44

ГОД. XIV

Цена на овој број е 80.— дин. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 8. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 28-276 Продажно одделение 22-818 Тел. централа 28-810.

748.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година.

П. Р. бр. 9
30 октомври 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во членот 66 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), ставот 2 се менува и гласи:

„(2) Основните плати се распоредуваат во дваесет и два платни разреди и тие за секој месец изнесуваат:

Платен разред	Динари
I ₁	59.800
I ₂	56.200
II ₁	52.500
II ₂	48.900
III	43.500
IV	39.600
V	37.100
VI	34.800
VII	32.600
VIII	30.300
IX	28.400
X	26.500
XI	24.600
XII	22.800
XIII	21.200
XIV	19.800
XV	18.500
XVI	17.400
XVII	16.400
XVIII	15.700
XIX	15.000
XX	14.400

Член 2

Платите на службениците од установите со самостојно финансирање кои според членот 374 од Законот за јавните службеници се определени според работното место со посебни правилници се зголемуваат, и тоа:

1) платите на службениците чија вкупна месечна плата во нето износ е 27.000 динари или го надминува тој износ — за 1.800 динари во нето износ;

2) платите на службениците чија вкупна месечна плата во нето износ надминува 12.200 динари а е помала од 27.000 динари — за 7% од вкупната месечна плата во нето износ;

3) платите на службениците чија вкупна месечна плата во нето износ е до 12.200 динари — за 900 динари во нето износ.

Управните одбори на установите со самостојно финансирање ќе ги сообразат постојните правилници за платите на службениците на тие установи со одредбите од претходниот став, определувајќи ги бруто износите на зголемените плати.

Член 3

Се овластува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа да донесува упатства за спроведување на овој закон.

Член 4

Платите утврдени со овој закон ќе се исплатуваат од 1 октомври 1958 година.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

749.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за пензиското осигурување, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година и на седницата на Соборот на производителите од 28 октомври 1958 година.

П. Р. бр. 7
30 октомври 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во членот 54 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57) се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Кога е во прашање примена на конвенции за социјално осигурување склучени со одделни држави, а законодавството на односните држави предвидува осигурениците што работат на определени тешки и по здравјето штетни работи да се здобиваат со правото на пензија со стаж пократок од редовниот стаж, при определувањето на височината на личната пензија според овој закон фактично наполнетиот стаж на односните работи се смета во ефективно траење, а процентите од членот 69 став 2 на овој закон се сметаат според стажот пресметан со наголемено траење во смисла на овој закон.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 2

Во членот 62 став 1 табелата на осигуреничките разреди се менува и гласи:

„Осигуренички разред	Просечен месечев износ на платите	Процент со кој се пресметува пензискиот основ од просечниот месечев износ на платите
1-а	над 46.450	68,5% од 46.450 и 60% од вишокот на платите над 46.450 динари
I	39.951—46.450	68,5%
II	34.701—39.950	69,0%
III	31.151—34.700	69,5%
IV	28.401—31.150	70,0%
V	25.801—28.400	70,5%
VI	24.101—25.800	71,0%
VII	21.701—24.100	71,5%
VIII	20.151—21.700	72,0%
IX	18.301—20.150	72,5%
X	16.901—18.300	73,0%
XI	15.101—16.900	73,5%
XII	14.101—15.100	74,0%
XIII	12.751—14.100	74,5%
XIV	11.751—12.750	75,0%
XV	10.801—11.750	75,5%
XVI	10.101—10.800	76,0%
XVII	9.401—10.100	76,5%
XVIII	8.801—9.400	77,0%
XIX	8.351—8.800	77,5%
XX	до 8.350	6.500“

Во истиот член ставот 2 се менува и гласи:

„Како најмал пензиски основ на секој осигуренички разред од I до XIX се зема највисокиот пензиски основ на непосредно повисокиот осигуренички разред, и тоа, во осигуреничкиот разред:

I — 27.566 динари, II — 24.117 динари, III — 21.805 динари, IV — 20.022 динари, V — 18.318 динари, VI — 17.232 динари, VII — 15.624 динари, VIII — 14.609 динари, IX — 13.359 динари, X — 12.422 динари, XI — 11.174 динари, XII — 10.505 динари, XIII — 9.563 динари, XIV — 8.871 динари, XV — 8.208 динари, XVI — 7.727 динари, XVII — 7.238 динари, XVIII — 6.820 динари, XIX — 6.513 динари.“

Член 3

Во членот 63 табелата на просечните пензиски основи се менува и гласи:

„Осигуренички разред	Пензиски основ
Ia	84.550
I	20.600
II	25.750
III	22.900
IV	20.850
V	19.100
VI	17.700
VII	16.350
VIII	15.050
IX	13.950
X	12.850
XI	11.750
XII	10.800
XIII	10.000
XIV	9.200
XV	8.500
XVI	7.950
XVII	7.450
XVIII	7.000
XIX	6.650
XX	6.500“

Член 4

Износите на личните и фамилијарните пензии преведени според Законот за пензиското осигурување, како и износите на пензиите што до влегувањето во сила на овој закон се определени од просечните пензиски основи од членот 63 на тој закон, ќе се пресметаат на нови износи со примена на просечните пензиски основи од соодветните осигуренички разреди според табелата од членот 2 на овој закон.

Износите на личните и фамилијарните пензии што се определени или ќе бидат определени според Законот за пензиското осигурување врз основа на распоредувањето според просечниот месечев износ на платите остварени пред 1 октомври 1958 година, ќе се пресметаат на нови износи. Новите износи на овие пензии ќе се определат од пензиските основи утврдени со распоредувањето во осигуренички разреди според табелата од членот 2 на овој закон, а според просечниот месечев износ на платите зголемен за соодветниот процент. Процентот на зголемувањето зависи од осигуреничкиот разред според кој бил утврден пензискиот основ, и изнесува: 12% во XX и XIX осигуренички разред, 11% во XVIII осигуренички разред, 10% во XVII и XVI осигуренички разред, 9% во XV и XIV осигуренички разред и 8% од XIII до Ia осигуренички разред, со тоа зголемувањето на просечниот месечев износ на овие плати да може да изнесе најмногу 1.800 динари.

Одредбата на претходниот став важи и за пензиите на воените осигуреници определени според членот 83 од Законот за пензиското осигурување, како и за пензиите преведени според членот 196 од тој закон.

Член 5

Заради утврдување на пензискиот основ за пензиите што ќе се определуваат врз основа на распоредувањето според просечниот месечев износ на платите остварени пред 1 октомври 1958 година и по тој ден, личните доходи односно платите што се остварени за периодот пред 1 октомври 1958 година ќе се земаат во износ зголемен за 8%, со тоа што зголемувањето на просечниот месечев износ на овие плати да може да изнесе најмногу 1.800 динари.

Одредбата од претходниот став ќе се применува и при преведувањето на пензиите според членот 213 од Законот за пензиското осигурување, како и при определувањето на новите пензии според членот 214 став 3 од тој закон.

Член 6

Во членот 157 се додава нов став 3, кој гласи: „(3) За утврдувањето на периодот на работниот стаж и на посебниот стаж што според одредбите од овој закон се сметаат во пензиски стаж, пред воведувањето на постапката за остварување на

правата од пензиското осигурување, решаваат по барање од осигуреникот органите што ќе ги определи Сојузниот извршен совет со свои прописи, според постапката предвидена со тие прописи. Овие органи се должни во случајот од членот 172 на овој закон при донесувањето на решенија претходно да прибават мислење од посебната комисија предвидена во тој член.“

Член 7

Поблиски прописи за примена на овој закон ќе донесува, по потреба, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а важи од 1 октомври 1958 година.

750.

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ**

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година.

П. Р. бр. 8

30 октомври 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ****Член 1**

Во членот 7 став 1 на Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57) се брише точката 3, а точката 4 станува точка 3.

Во ставот 2 од истиот член во текстот се брише „и 4“.

Член 2

Во членот 22 ставот 1 се менува и гласи:

„На воен инвалид од војните од I група му припаѓа покрај инвалиднина и додаток за неџа и помош од друго лице во износ од 6.700 динари месечно.“

Член 3

Во членот 23 ставот 2 се менува и гласи:

„Височината на инвалидскиот додаток зависи од имотната и фамилијарната состојба и од приходите (став 1) и изнесува:

1) за воените инвалиди од војните од I до IV група — најмалу 4.500, а најмногу 9.500 динари месечно;

2) за воените инвалиди од војните од V до X група — најмалу 4.500, а најмногу 6.500 динари месечно;

3) за уживателите на фамилијарна инвалиднина — најмалу 1.200, а најмногу 7.500 динари месечно.“

Член 4

Во членот 55 став 1 точката 2 се менува и гласи:

„2) ако се осудени за дело предвидено во членот 7 став 1 точка 3;“.

Во истиот член се додава нов став 3, кој гласи:

„Кога на лице врз основа на рехабилитација или амнестија или помилување му се бришани кривичните последици од пресудата, се воспоставуваат инвалидските права здобиени до правосилноста на пресудата и овие можат да се остварат најрано од првиот ден на наредниот месец во кој е донесен

актот за рехабилитација, амнестија или помилување.“

Член 5

Во членот 56 став 3 се бришат во текстот зборовите:

„кривично дело против народот и државата или“.

Член 6

По членот 79 се додава нов член 79а, кој гласи: „Се овластува Сојузниот извршен совет согласно со одредбите од овој закон да донесе прописи за инвалидските права на лицата кои според Договорот за мир со Италија или по пат на опција станале југословенски државјани, како и за рокот од кога ќе им течат тие права, и тоа:

1) за лицата што станале инвалиди при вршењето на воена должност како припадници на италијанската војска во војните од 3 ноември 1935 до 8 септември 1943 година или по разоружувањето на споменатата војска во 1943 година при враќањето во своите куќи, односно во воено пленство во кое се одведени пред или непосредно по разоружувањето.

На ваквите лица што барат признавање на инвалидските права по основот на болест можат да им се признаат тие права само ако со одлуки на италијанските државни органи се признаени за воени инвалиди од војните;

2) за членовите на фамилијата (член 8) од лицата загинали, умрени или исчезнати под околностите наведени во претходната точка, како и за членовите на фамилијата од лицата што умреле или ќе умрат како признаени воени инвалиди од војните од I до VII група.“

Член 7

Додатокот за неџа и помош од друго лице и инвалидскиот додаток определени врз основа на чл. 2 и 3 од овој закон ќе се исплатуваат од 1 октомври 1958 година.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

751.

Врз основа на членот 13 точка 6 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година и на седницата на Соборот на производителите од 28 октомври 1958 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1958 ГОДИНА**

1. Во Сојузниот општествен план за 1958 година во одредбата на главата XIX, оддел 4, точка 9 под а) место бројот „11.650“ се става бројот „12.000“, а по зборовите: „патишта, за изградба“ се додаваат зборовите: „на речни и езерски патнички бродови и“.

2. Во одредбата на главата XIX, оддел 4, точка 9 под б) место бројот „15.350“ се става бројот „15.000“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузна народна скупштина

СНС/А/41

30 октомври 1958 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.Претседател
на Соборот на
производителите,
Пашко Ромац, с. р.Претседател
на Сојузниот собор,
др Младен Ивковиќ, с. р.

752.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година и на седницата на Соборот на производителите од 28 октомври 1958 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

I. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат согласно со одредбата од одделот 1 главата XXIV на Сојузниот општествен план за 1958 година се доделуваат 13.109,2 милиони динари и тоа:

1) за учество во продолжувањето на изградбата на објекти на универзитетите во Белград и Сараево без обврска за враќање — — — — —	850
2) за давање заеми за определена опрема од домашно производство преку Општиот инвестиционен фонд — — — — —	5.000
3) за давање заем за изградба на објекти за II Меѓународна ревијална изложба „Фамилија и домаќинство“ преку Општиот инвестиционен фонд — — — — —	304
4) на име дотација на фондсите за патишта на НР Црна Гора и НР Србија и на Фондот на водите на НР Србија без обврска за враќање — — — — —	300
5) за финансирање на кредитирањето за довршување на зградата на Сојузната индустриска комора преку Општиот инвестиционен фонд — — — — —	195,9
6) за давање инвестиционен заем на Фабриката за автомобили, Прибој на Лим, заради оспособување за етапно производство преку Општиот инвестиционен фонд — — — — —	1.759,3
7) на Општиот инвестиционен фонд за уредување на земјишните односи — — — — —	1.000
8) на Југословенскиот црвен крст — Централен одбор, за трошоците за превоз на храна без обврска за враќање — — — — —	1.200
9) на Општиот инвестиционен фонд за зголемување на инвестициониот фонд на Заедницата на Југословенските железници без обврска за враќање — — — — —	2.500

II. Се овластува Сојузниот извршен совет да ги определи условите за користење на средствата од претходната точка и да изврши распоред на средствата од претходната точка под 1), 4), 5) и 7).

III. Средствата од точката I под 3), 5), 6) и 7) му се доделуваат на Општиот инвестиционен фонд без обврска за враќање.

IV. Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите ќе донесе по потреба прописи за примена на оваа одлука.

V. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 43
30 октомври 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
производителите,
Пашко Ромац, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
др Младен Ивковиќ, с. р.

753.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година и на седницата на Соборот на производителите од 28 октомври 1958 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ДЕЛ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

1. На стопанските организации им се отстапува дел на придонесот од доходот остварен во 1958 година заради зголемување на личните доходи на работниците.

2. Делот на придонесот од доходот што им се отстапува на стопанските организации во смисла на претходната точка се утврдува врз основа на минималните лични доходи на работниците според следната табела:

Ако минималниот личен доход на работникот изнесува месечно		На стопанската организација и се отстапува	
од	до	1	2
10.000	12.000	1.155	дин.
12.000	14.000	1.335	„ +9% на износот над 10.000
14.000	16.000	1.475	„ +7% „ „ „ 12.000
над	16.000	1.575	„ +5% „ „ „ 14.000
			„ +3% „ „ „ 16.000

Делот на придонесот од доходот што им се отстапува на селскостопанските организации и на земјоделските задруги се утврдува посебно за работниците на селскостопански дејности врз основа на минималните лични доходи на работниците според следната табела:

Ако минималниот личен доход на работникот изнесува месечно		На селскостопанската организација и на земјоделската задруга и се отстапува	
од	до	1	2
8.000	12.000	860	дин.
12.000	14.000	1.220	„ +9% на износот над 8.000
14.000	16.000	1.360	„ +7% „ „ „ 12.000
над	16.000	1.460	„ +5% „ „ „ 14.000
			„ +3% „ „ „ 16.000

Како минимален личен доход во смисла на одредбите од ставот 1 односно 2 на оваа точка се подразбираат минималните лични доходи на работниците што им се определени со решенијата на стопанската организација според одредбите од чл. 401, 402 и 404 од Законот за работните односи, од чл. 15 и 16 на Законот за измени и дополненија на Законот за работните односи и од Одлуката за минималните лични доходи на работниците во рудниците на јаглен („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58) и според прописите донесени за нивно спроведување.

3. Стопанските организации на кои во смисла на Одлуката за отстапување на придонесот од доходот и на земјарината на стопанските организации од определени дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57) или со други сојузни прописи им е отстапен придонесот од доходот во целина, делот за зголемување на личните доходи ќе го издвојат од отстапениот износ на придонесот од доходот.

Стопанските организации на кои врз основа на прописите од претходниот став им е отстапен само дел на придонесот од доходот, ќе го издвојат делот за зголемување на личните доходи пред издвоју-

вањето на делот што им е отстапен со наведените прописи.

4. На стопанските организации што го плаќаат придонесот од доходот во паушален износ, органот на управата на општинскиот народен одбор што склучил со нив договори за плаќање на паушален износ на име придонес од доходот, ќе изврши ревизија на споменатите договори и по потреба со стопанските организации ќе склучи нов договор во кој мора да се води сметка, во смисла на членот 30 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации, на работниците во стопанската организација покрај минималните лични доходи според важечките прописи да им се обезбеди зголемување на личните доходи според оваа одлука.

5. Придонесот од доходот на стопанските организации ќе се распредели на политичкотериторијални единици, во смисла на членот 20 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации, по издвојувањето на делот од придонесот заради зголемување на личните доходи на работниците.

6. Отстапениот износ на придонесот од доходот стопанската организација го распределува на работниците во вид на додаток на личниот доход на работниците.

Височината на додатокот на личниот доход на работниците ја утврдува работничкиот совет на стопанската организација во додатокот кон тарифниот правилник според работните места (работите).

Вкупниот износ на додатокот на личниот доход на работниците од отстапениот придонес од доходот не може да го надмине износот пресметан според табелите од точката 2 на оваа одлука.

Кога се утврдени износите на додатокот на личниот доход на работниците според одредбите од оваа одлука, делот на придонесот од доходот што стопанската организација може да го употреби за зголемување на личните доходи на работниците се утврдува врз основа на збирот на додатоките на личниот доход што им се исплатуваат на работниците, а не според одредбите од точката 2 на оваа одлука.

7. Врз основа на износот на додатокот на личниот доход утврден по работните места (работите) во додатокот кон тарифниот правилник стопанската организација е должна да му определи додаток на личниот доход на секој работник.

8. При донесувањето на додатокот кон тарифниот правилник според одредбите од точката 6 став 2 на оваа одлука нема да се применуваат одредбите од чл. 189 и 357 до 360 на Законот за работните односи.

9. Додатокот на личниот доход за новите работни места и за работниците на тие работни места ќе се утврдува според височината на додатокот за соодветните работни места во стопанската организација.

Одлуката според претходниот став ја донесува работничкиот совет на стопанската организација со согласност од комисијата на општинскиот народен одбор и од синдикалниот орган што се надлежни да го разгледуваат тарифниот правилник на стопанската организација.

Ако органите од претходниот став не се согласат со височината на додатокот на личниот доход што го определил работничкиот совет за новото работно место односно за работникот на него, конечната одлука ја донесува околинскиот арбитражен совет, во смисла на членот 360 од Законот за работните односи.

10. Додатокот на личниот доход на работниците утврден според одредбите од точката 7 на оваа одлука се пресметува според времето поминато на работа, согласно со одредбите од чл. 207 и 209 на Законот за работните односи.

11. Ако стопанската организација од отстапениот придонес од доходот нема средства за исплата на додатокот на личниот доход на работниците, исплатата на додатокот ќе се обезбеди на начинот и според постапката што важи за исплата на минималните лични доходи.

12. Пресметувањето и исплатата на додатокот на личниот доход на работниците стопанските организации ги вршат секој месец заедно со пресметувањето и исплатата на личниот доход според тарифниот став или според други основи.

13. Надзор над спроведувањето на оваа одлука врши управниот орган на општинскиот народен одбор за трудот и за работните односи.

14. Ако стопанската организација утврдувањето на делот на придонесот од доходот што ѝ се отстапува го врши противно на оваа одлука, ќе се применуваат согласно одредбите од членот 48 на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации.

15. Со парична казна од членот 391 на Законот за работните односи ќе се казни стопанската организација и одговорното лице во стопанската организација ако вкупниот износ за утврдување на додатокот на личниот доход на работниците се пресмета противно на одредбите од оваа одлука.

Со парична казна од членот 392 на Законот за работните односи ќе се казни стопанската организација и одговорното лице во стопанската организација ако не се донесе додаток на тарифниот правилник, според одредбите од точката 6 став 2 на оваа одлука.

Со парична казна од членот 393 на Законот за работните односи ќе се казни стопанската организација и одговорното лице во стопанската организација ако додатокот на личниот доход не му биде исплатен на работникот.

Со парична казна од членот 395 на Законот за работните односи ќе се казни стопанската организација и одговорното лице во стопанската организација ако додатокот на личниот доход не се определи за секое работно место, а со парична казна од членот 396 од истиот закон ќе се казни одговорното лице во стопанската организација ако на работникот не му го определи и не му го соопшти износот на додатокот на личниот доход.

16. Поблиски прописи за спроведување на одредбите од точ. 1 до 5 на оваа одлука ќе донесе сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, а за спроведување на одредбите од точ. 6 до 13 на оваа одлука Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, во срок од 30 дена по нејзиното влегување во сила.

17. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а важи од 1 октомври 1958 година.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 53

30 октомври 1958 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на

производителите,

Панко Ромац, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,

др Младен Ивковиќ, с. р.

754.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година и на седницата на Соборот на производителите од 28 октомври 1958 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ НОРМИ НА СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НА СРЕДСТВАТА ВЛОЖЕНИ КАЈ БАНКАТА И НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ

1. Во Одлуката за интересните норми на средствата на стопанските организации, на средствата

вложени кај банката и на краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57 и 26/58) во точката I став 2 под 3 до зборовите „претпријатијата на воздушниот сообраќај“, се бришат записката и зборовите „железничките транспортни претпријатија“.

2. Во точката I став 3 под 1 пред зборовите „претпријатијата на јавниот патен сообраќај“ се ставаат зборовите „железничките транспортни претпријатија“ и записка.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а важи од 1 јануари 1958 година.

Сојузна народна скупштина

СНС/А/42

30 октомври 1958 година

Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател на Соборот на производителите,
Пашко Ромац, с. р.

Претседател на Сојузниот собор,
др Младен Ивекović, с. р.

755.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година и на седницата на Соборот на производителите од 28 октомври 1958 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ СТОЛАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Заради утврдување на основницата за пресметување на придонесот од доходот, минималните лични доходи на работниците на железничките транспортни претпријатија, на претпријатијата за одржување на пругата и на Претпријатието на колите за спиење и ручање во состав на Заедницата на Југословенските железници, утврдени според одредбите од членот 401 на Законот за работните односи, се зголемуваат, и тоа:

1) за 20% во железничките транспортни претпријатија;

2) за 10% во претпријатијата за одржување на пругата и во Претпријатието на колите за спиење и ручање.

2. Се овластува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот да може, по потреба, да донесува поблиски прописи за спроведување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а важи од 1 јули 1958 година.

Сојузна народна скупштина

СНС/А/40

30 октомври 1958 година

Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател на Соборот на производителите,
Пашко Ромац, с. р.

Претседател на Сојузниот собор,
др Младен Ивекović, с. р.

756.

Врз основа на членот 39 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година и на седницата на Соборот на производителите од 28 октомври 1958 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДА НА ПРОПИСИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ДОНЕСЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА ОБЛАСТУВАЊЕТО ОД ГЛАВАТА XXVI НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1958 ГОДИНА

Се потврдуваат прописите што Сојузниот извршен совет ги донесе врз основа на овластувањето од главата XXVI, став 1, на Сојузниот општествен план за 1958 година, и тоа:

1) Одлуката за минималните заштитни цени и за премиите во 1958 и 1959 година за говедата и свињите од определен квалитет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/58);

2) Уредбата за употреба на средствата за инвестиции во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58);

3) Одлуката за износите што политичкотериторијалните единици ги издвојуваат како буџетска резерва во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58);

4) Одлуката за вирман на средствата предвидени во Сојузниот општествен план за 1958 година и во Сојузниот буџет за 1958 година за унапредување на стопанските области („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58).

Сојузна народна скупштина

СНС/А/28

30 октомври 1958 година

Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател на Соборот на производителите,
Пашко Ромац, с. р.

Претседател на Сојузниот собор,
др Младен Ивекović, с. р.

757.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година и на седницата на Соборот на производителите од 28 октомври 1958 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се потврдуваат уредбите што ги донесе Сојузниот извршен совет врз основа на овластувањето од точката II на Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), и тоа:

1) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57);

2) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57);

3) Уредбата за дополнение на Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58);

4) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за занаетчиските дуќани и занаетчиските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58);

5) Уредбата за измена на Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/58);

6) Уредбата за дополнење на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/58);

7) Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58);

8) Уредбата за дополнење на Уредбата за управување со станбените згради („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58);

9) Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58);

10) Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58);

11) Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за овластување на народните одбори за пропишување такси и данок на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58);

12) Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58);

13) Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58);

14) Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за стопанските организации за трговски услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58);

15) Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/58).

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 27

30 октомври 1958 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на
производителите,
Пашко Ромац, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,
др Младен Ивековиќ, с. р.

758.

Врз основа на членот 43 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративната Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на производителите од 28 октомври 1958 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТА НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

I

Во Правилникот за работа на Сојузната народна скупштина се вршат следните измени и дополнења:

1. Во членот 97 се внесува нова прва алинеја, која гласи:

„Одбор за општествени средства“.

2. По членот 98а се додаваат нови членови 98б до 98ж, кои гласат:

„Член 98б

Одборот за општествени средства:

од гледиштето на политиката утврдена во сојузните општествени планови, законите, резолуциите, препораките и другите акти на Скупштината, како и во другите сојузни прописи, ги разгледува распределбата, располагањето и користењето на општествените средства од страна на сите државни органи, установи, стопански и други организации на територијата на Југославија;

врз основа на податоците од општествената пресметка и другите податоци ја разгледува политиката на распределба на општествените средства во

стопанството како целина или во одделни негови гранки.

Член 98в

Одборот за општествени средства ги врши своите задачи врз основа на заклучоците на секој дом, на предлог од Сојузниот извршен совет или по своја иницијатива.

Одборот во својата работа соработува со другите одбори од обата дома на Скупштината во прашањата што се однесуваат на делокругот на тие одбори.

Член 98г

Одборот за општествени средства има 31 член.

Одборот работи на свои седници.

Одборот може од редот на своите членови да формира пододбори.

Одборот може, во согласност со претседателот на Скупштината, за членови на пододборите да определи и народни пратеници што не се членови на Одборот.

Одборот може на своите пододбори да им го довери проучувањето и претресувањето на определени прашања од својот делокруг со поднесување мислења и предлози до Одборот.

Член 98д

Одборот во рамките на својот делокруг има право да бара материјали и извештаи од сите државни органи, установи и организации што располагаат со општествените средства.

Одборот има право на свои седници да повикува овластени претставници на сите државни органи, самостојни установи и организации и да бара од нив да му поднесуваат усно извештаи, да му даваат потребни објаснувања, мислења и изјави.

Одборот може да формира комисии или групи за проучување на одделни прашања, за вршење прегледи и анкети.

Сите државни органи, установи и организации се должни во согласност со законите и другите прописи да им овозможат на Одборот, неговите пододбори, комисии и групи извршување на задачите од делокругот на Одборот.

Член 98е

Врз основа на утврдената состојба во врска со располагањето со општествените средства од страна на одделни државни органи, установи и организации Одборот може да предложи поведување постапка за надоместок на штета и дисциплинска постапка против одговорен политички функционер или службеник. Ако надлежниот орган за поведување постапка не го прифати предлогот во определен срок, Одборот може да го повика претставникот на тој орган да ги изнесе на седницата своите причини за таквото постапување.

Одборот може на извршниот совет, народниот одбор или телото од кое е избран соодветниот функционер или член на органот на управувањето да им упати свое образложено мислење во врска со утврдената состојба во поглед на располагањето со општествените средства и во врска со работата на соодветните функционери, односно членови на органот на управувањето. Со ова мислење Одборот може да става свои предлози и да дава препораки.

Член 98е

Одборот може во соработка со друг одбор на домот во чиј делокруг спаѓа соодветното прашање или самостојно доколку другиот одбор не го прифати неговиот предлог, да ѝ предлага на Скупштината донесување или промена на соодветни закони и други акти што се во надлежност на Скупштината.

Одборот може во врска со утврдената состојба и заради остварување на политиката утврдена со законите и другите акти на Скупштината и со другите сојузни прописи да им дава препораки за располагање со општествени средства на соодветните државни органи, установи и организации и да им предложи на Сојузниот извршен совет и Скупштината преземање на соодветни мерки во рамките на нивната надлежност.

Одборот не може да издава наредби, налози или да врши работи или овластувања утврдени со закон за други државни органи, установи и организации.

Член 98ж

Одборот, пододборите, комисиите и групите во вршњето на своите задачи непосредно општаат со старешината односно колегијалниот орган на управувањето на установите и организациите.

Комисијата или групата може да бара свикување седница на колегијалниот орган со цел за добивање известувања и податоци.

3. Во членот 106, ставот 3 се менува и гласи:

„Одборите и комисиите на Скупштината работат без присуство на јавноста, а Одборот за општествени средства може да работи и на јавни седници“.

II

Се овластуваат законодавните одбори на Сојузниот собор и на Соборот на производителите да го утврдат пречистениот текст на Правилникот за работа на Сојузната народна скупштина.

III

Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја усвои Скупштината.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 48

30 октомври 1958 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

759.

Врз основа на членот 43 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТА НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

I

Во Правилникот за работа на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина се вршат следните измени и дополненија:

1. Во членот 87 на крајот од четвртата алинеја место точка се става точка и запирка и се внесува нова петта алинеја која гласи:

„ги разгледува претсметките на самостојните установи и организации во областа на стопанството (коморите, стручните здруженија и сл.) и на општоопштествените фондови, како и завршните сметки на стопанските организации што вршат јавна служба на територијата на Југославија и на другите стопански организации за кои со прописи е предвидено своите претсметки да ѝ ги поднесуваат на Скупштината.“

2. Во членот 90 во четвртата алинеја се бришат зборовите „проучува и претресува прашања во врска со трошењето на јавните финансиски средства“.

II

Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја усвои Сојузниот собор.

Сојузна народна скупштина

СНС/А/55

3) октомври 1958 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,
др Младен Ивковиќ, с. р.

760.

Врз основа на членот 43 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Соборот на производителите од 28 октомври 1958 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

I

Во Правилникот за работа на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина се вршат следните измени и дополненија:

1. Во членот 85 на крајот од третата алинеја место точка се става точка и запирка и се внесува нова четврта алинеја која гласи:

„ги разгледува претсметките на самостојните установи и организации во областа на стопанството (коморите, стручните здруженија и сл.) и на општоопштествените фондови, како и завршните сметки на стопанските организации што вршат јавна служба на територијата на Југославија и на другите стопански организации за кои со прописи е предвидено своите претсметки да ѝ ги поднесуваат на Скупштината.“

2. Во членот 87 во четвртата алинеја се бришат зборовите „ги проучува и претресува прашањата во врска со трошењето на јавните финансиски средства“.

II

Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја усвои Соборот на производителите.

Сојузна народна скупштина

СНС/А/56

30 октомври 1958 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на производителите,
Пашко Ромац, с. р.

761.

Врз основа на чл. 71 и 72 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ И НА ПОМОШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 7/58) членот 6 се менува и гласи:

„На персоналот запослен на работите за одржување и на другите технички работи (член 2 точка 1) платата му се определува во месечен износ, според степенот на квалификацијата, и таа изнесува:

1) за лицата со квалификација на висококвалификуван работник — 25.000, а со покачувања на платата — до 32.800 динари;

2) за лицата со квалификација на квалификуван работник — 18.700, а со покачувања на платата — до 25.200 динари;

3) за лицата со квалификација на полуквалификуван работник — 15.300, а со покачувања на платата — до 19.000 динари;

4) за лицата без квалификација — 13.800, а со покачувања на платата — до 17.200 динари.“

Член 2

Во членот 7 ставот 2 се менува и гласи:

„Покачување на платата се дава по секои три години поминати во служба во иста квалификација. Покачувањата на платата ги има пет, и тие изнесуваат:

1) за лицата со квалификација на висококвалификуван работник — првите две по 1.500, а другите по 1.600 динари;

2) за лицата со квалификација на квалификуван работник — сите по 1.300 динари;

3) за лицата со квалификација на полуквалификуван работник — првите три по 700, а другите по 800 динари;

4) за лицата без квалификација — првото 600, а другите по 700 динари.“

Член 3

Во членот 10 ставот 1 се менува и гласи:

„Работите од претходниот член се распоредуваат во десет групи. За работите на одделни групи платата по час изнесува:

Група	Динари
I	158
II	140
III	127
IV	114
V	101
VI	89
VII	81
VIII	73
IX	68
X	61.“

Член 4

Во членот 13 ставот 1 се менува и гласи:

„На персоналот запослен на бродови за управни цели (член 2 точка 3), платата му се определува во месечен износ, според степенот на квалификацијата, и таа изнесува:

1) за бродоводач, бродски машинист и прв бродски крмар — 25.000, а со покачувања на платата — до 32.800 динари;

2) за бродски моторист, самостоен морнар, кормилар, водач на палуба, огнар, подмачкувач, водач на машина, трет машинист на внатрешната пловидба, втор бродски крмар, управувач на моторен чамец, крмар на товарен брод и редар на брод — 18.700, а со покачувања на платата — до 25.200 динари;

3) за морнар и помошен огнар — 15.300, а со покачувања на платата — до 19.000 динари;

4) за лица без квалификација — 13.800, а со покачувања на платата — до 17.200 динари.“

Член 5

Членот 16 се менува и гласи:

„На возачите на моторни возила платите им се определуваат според возачката категорија, и тие изнесуваат:

1) за возачите од Д категорија — 19.700, а со покачувања на платата — до 26.900 динари месечно, или од 95 до 129 динари по час;

2) за возачите од Ц категорија — 18.700, а со покачувања на платата — до 25.000 динари месечно, или од 90 до 120 динари по час;

3) за возачите од Б категорија — 17.900, а со покачувања на платата — до 23.200 динари месечно, или од 86 до 112 динари по час;

4) за возачите од А категорија — 15.300, а со покачувања на платата — до 18.800 динари месечно, или од 74 до 90 динари по час.

За возачите на моторни возила со квалификација на автомеханичар или висококвалификуван возач на моторни возила платата изнесува:

1) за возачите од Д категорија — 21.500, а со покачувања на платата — до 28.900 динари месечно, или од 103 до 138 динари по час;

2) за возачите од Ц категорија — 20.700, а со покачувања на платата — до 26.900 динари месечно, или од 100 до 129 динари по час;

3) за возачите од Б категорија — 19.700, а со покачувања на платата — до 25.000 динари месечно, или од 95 до 120 динари по час.“

Член 6

Во членот 17 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Покачувањата за возачите на моторни возила од ставот 1 на претходниот член изнесуваат:

1) за возачите од точката 1 — првите три по 1.400, а другите по 1.500 динари месечно, или 6,73 односно 7,21 динар по час;

2) за возачите од точката 2 — првите две по 1.200, а другите по 1.300 динари месечно, или 5,77 односно 6,25 динари по час;

3) за возачите од точката 3 — првите две по 1.000, а другите по 1.100 динари месечно, или 4,81 односно 5,29 динари по час;

4) за возачите од точката 4 — сите по 700 динари месечно, или 3,37 динари по час.

Покачувањата за возачите на моторни возила од ставот 2 на претходниот член изнесуваат:

1) за возачите од точката 1 — првото 1.400, а другите по 1.500 динари месечно, или 6,73 односно 7,21 динар по час;

2) за возачите од точката 2 — првите три по 1.200, а другите по 1.300 динари месечно, или 5,77 односно 6,25 динари по час;

3) за возачите од точката 3 — првите две по 1.000, а другите по 1.100 динари месечно, или 4,81 односно 5,29 динари по час.“

Член 7

Членот 24 се менува и гласи:

„Платата за чистење простории изнесува од 1,32 до 1,61 динар дневно по квадратен метар површина на подот.“

Член 8

Членот 27 се менува и гласи:

„Платата на помошните службеници изнесува 13.300, а со покачувања на платата — до 16.900 динари месечно.“

Платата на помошните службеници што вршат работи на телефонист, пријавник, настојник на зграда, ракувач со магацин, курир во поголеми места и слични работи, изнесува 14.000, а со покачувања на платата — до 17.500 динари месечно.“

Член 9

Во членот 28 ставот 2 се менува и гласи:

„За службениците од ставот 1 првите четири покачувања изнесуваат по 700 динари а петтото 800 динари, додека за службениците од ставот 2 сите покачувања изнесуваат по 700 динари месечно.“

Член 10

Разликата на платата што му припаѓа на техничкиот персонал според членот 51 од уредбата ќе се исплатува и натаму во ненамален износ.

Член 11

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1958 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр 347
30 октомври 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

762.

Врз основа на точката 16 од Одлуката за отстапување дел на придонесот од доходот на стопанските организации за зголемување на личните доходи на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ДЕЛ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

1. Делот на придонесот од доходот што во смисла на Одлуката за отстапување дел на придонесот од доходот на стопанските организации за зголемување на личните доходи на работниците (во натамошниот текст: одлуката), им се отстапува на стопанските организации за зголемување на личните доходи на работниците се утврдува врз основа на минималните лични доходи на работниците што се определени според одредбите од Наредбата за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/58), од Наредбата за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на селскостопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/58) и од Наредбата за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците во рудниците на јаглен („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/58).

Кесонскиот и тунелскиот додаток, додатокот за работа во вода, додатокот за посебни работни услови на авиомеханичарите, летачкиот додаток, хранарината на летачите, додатокот за укрцаниот персонал на бродовите цистерни (танкери), додатокот за укрцаниот персонал на бродовите што превезуваат опасни товари, додатокот за укрцаниот персонал на бродовите што пловат по тропски краишта, нуркачкиот додаток, посебниот додаток на дувачите на стакло, премиите на летачите и пиротехничкиот додаток што во смисла на членот 406 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) влегуваат во минималниот личен доход на работниците, не се земаат предвид за утврдување на делот на придонесот од доходот што им се отстапува на стопанските организации за зголемување на личните доходи на работниците.

За утврдување на делот на придонесот од доходот што им се отстапува на стопанските организации за зголемување на личните доходи на работниците не влегуваат во основницата: хонорарите на надворешните соработници и другите хонорари и

надоместоци за работа од случај до случај; платите на странските стручњаци во делот над минималниот личен доход на соодветниот домашен работник; зголемувањето на минималните лични доходи од 20% за новинарите односно за редакцискиот персонал во новинските и издавачките претпријатија определено со Одлуката за утврдување на минималните лични доходи за хонорарна работа и за работа на странски стручњаци во стопанските организации и на минималните лични доходи во новинските и издавачките претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58), како и зголемувањето на минималните лични доходи на работниците во железничките транспортни претпријатија — од 20%, во претпријатијата за одржување на пругите — од 10% и во Претпријатието на колите за спиење и ручање — од 10%, определено со Одлуката за зголемување на минималните лични доходи на работниците од определени стопански организации на Заедницата на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/58).

2. Износот на придонесот од доходот според точката 2 од одлуката се утврдува според бројната состојба на работниците што со стопанската организација биле во постојан работен однос на 1 октомври 1958 година.

Како минимален личен доход за утврдување на износот на придонесот од доходот според точката 2 од одлуката служи износот на минималниот личен доход на работниците што е определен за работното место. Ако е минималниот личен доход за работното место определен во распон, како основ за утврдување на износот на придонесот од доходот служи просечниот износ на минималниот личен доход пресметан врз основа на конкретните износи на минималниот личен доход на работниците на тоа работно место, што им се определени со решението на стопанската организација.

Во бројната состојба од ставот 1 на оваа точка влегуваат и работните места што на 1 октомври 1958 година биле привремено непополнети, земајќи дека на секое такво работно место бил по еден работник.

Ако е за непополнетото работно место на 1 октомври 1958 година износот на минималниот личен доход определен во распон, износот на придонесот од доходот според точката 2 на одлуката се пресметува врз основа на просечниот износ на минималниот личен доход кој се добива на тој начин што највисокиот и најнискиот износ на минималниот личен доход определен за односното работно место ќе се соберат и добиениот збир ќе се подели со 2.

Пример: стопанска организација на 1 октомври 1958 година има 10 работници распоредени на работни места со следните износи на минималниот личен доход:

Работ. место	Минимален личен доход за работно место	Број на работниците на работното место	Минимален личен доход според решението на стопанската организација		Просечен износ на минималниот личен доход според точката 2 од упатството	Износ на придонесот од доходот според точката 2 на Одлуката	
			Број на работниците	Износ		По еден работник	Вкупно
1	2	3	4	5	6	7	8
А	16.000	1	1	16.000	—	1.575	1.575
Б	15.000	3	3	15.000	—	1.525	4.575
В	14.000	4	4	14.000	—	1.475	5.900
Г	12.000—14.000	3	1	14.000	13.000	1.405	4.215
			1	13.000			
			1	12.000			
Д	10.000—12.000	непополнето	—	—	11.000	1.245	1.245
						Вкупно: 17.510	

Просечниот износ на минималните лични доходи за работното место Г од 13.000 динари (колоната 6) е пресметан така што износите на минималниот личен доход на работниците на тоа работно место, определени според решението на стопанската орга-

низација, од колоната 5 се собрани, и добиениот збир е поделен со 3, т. е. со бројот на работниците.

За работното место Д е земено дека на 1 октомври 1958 година се наоѓал еден работник. Износот на минималниот личен доход од 11.000 динари во

колоната 6 е просечниот износ пресметан од збирот на минималниот личен доход од 10.000 и 12.000 од колоната 2.

Спрема тоа, вкупниот износ на придонесот од доходот, пресметан според точката 2 на одлуката, изнесува во овој пример според состојбата на 1 октомври 1958 година 17.510 динари.

3. Износот на придонесот од доходот според точката 2 на одлуката за работниците распоредени на работните места за кои минималните лични доходи се определени по час, се пресметува врз основа на месечниот износ на минималниот личен доход. Месечниот износ на минималниот личен доход за тие работни места се пресметува со множење на износот по час со 208 односно со бројот на часовите на редовното работно време, ако е според членот 168 од Законот за работните односи определено скратено работно време.

4. Селскостопанските организации и општите земјоделски задруги го пресметуваат износот на придонесот од доходот според точката 2 на одлуката посебно за работниците на селскостопански дејности — со примена на таблицата од ставот 2 на истата точка, а посебно за работниците на другите дејности — со примена на таблицата од ставот 1 на истата точка.

Како селскостопански дејности во селскостопански организации и во општи земјоделски задруги во смисла на ова упатство, се сметаат дејности што како такви се определени во точката 2 од Наредбата за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на селскостопанските организации.

5. За работниците на селскостопански дејности во селскостопански организации и во општи земјоделски задруги на кои според одредбите од точката 11 став 2 на Наредбата за постапката за утврдување на минималните лични доходи на работниците на селскостопанските организации не им се издадени решенија за износот на минималниот личен доход, износот на придонесот од доходот според точката 2 став 2 на одлуката се пресметува врз основа на износите на минималните лични доходи што во додатокот кон тарифниот правилник се определени по час за одделни работи.

При пресметувањето на износот на придонесот од доходот за работите според претходниот став ќе се постапи како со непознатите работни места во смисла на точката 2 ст. 3 и 4 на ова упатство.

6. Износот на придонесот од доходот пресметан според точката 2 од одлуката и според одредбите од ова упатство стопанската организација го распределува на работниците во вид на додаток кон личниот доход на работниците. Датокот кон личниот доход на работниците што се наоѓаат на исто работно место се определува во единствен износ определен за тоа работно место.

Стопанската организација е должна додатокот кон личниот доход да го определи за секое работно место и за секој работник што е земен во бројната состојба при утврдувањето на вкупниот износ на придонесот од доходот според точката 2 од ова упатство.

Збирот на додатоките кон личниот доход определени на работниците не може да биде поголем од износот на придонесот утврден според точката 2 став 1 од одлуката.

7. Селскостопанските организации и општите земјоделски задруги одделно го утврдуваат додатокот кон личниот доход на работниците на селскостопански дејности, а одделно додатокот кон личниот доход на работниците на другите дејности, во границите на посебно утврдените износи на придонесот од доходот според точ. 2 и 3 односно според точ. 4 и 5 од ова упатство.

Кога селскостопанската организација или општата земјоделска задруга го распределува износот на придонесот од доходот утврден според точката 2 став 2 од одлуката за работниците на селскостопански дејности, таа е должна додатокот кон личниот доход да го определи за секое работно место и за

секој работник на работното место, како и за секоја работа врз основа на која е утврден вкупниот износ на придонесот од доходот според точката 2 став 2 од одлуката.

Збирот на додатоките кон личниот доход за работните места односно за работниците на работните места заедно со додатоките за работите, определени според претходниот став не може да биде поголем од износот на придонесот од доходот утврден според точката 2 став 2 од одлуката.

8. Износите на додатокот кон личниот доход на работниците стопанската организација ги определува во посебниот додаток кон тарифниот правилник, кој ги содржи следните податоци:

1) назив на работното место односно работата; 2) износ на додатокот кон личниот доход од работниците определен за работното место односно работата;

3) процентуален однос на додатокот кон личниот доход спрема износот на минималниот личен доход за работното место. Овој однос се пресметува така што додатокот кон личниот доход определен за работното место ќе се помножи со 100 и добиениот резултат ќе се подели со износот на минималниот личен доход за тоа работно место, па ќе се заокружи за две децимали. На пример, додатокот кон личниот доход за работното место утврден според точката 6 став 1 од ова упатство изнесува 1.475, а минималниот личен доход за тоа работно место е 14.000 динари. Според тоа, процентуалниот однос на додатокот од 1.475 динари спрема минималниот личен доход од 14.000 динари изнесува:

$(1.475 \times 100) : 14.000 = 10,535$, односно заокружено 10,54%.

Датокот кон личниот доход за работното место односно работата се определува во еден износ, а не во распон меѓу два износи, и кога на работниците што на 1 октомври 1958 година се затечени на такви работни места додатокот на личниот доход им е определен во различни износи.

9. Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на трудот и на работните односи врши контрола дали стопанската организација правилно го утврдила износот на придонесот од доходот според точката 2 од одлуката и дали збирот на додатоките кон личниот доход од работниците му одговара на така утврдениот износ на придонесот од доходот.

10. Ако органот од претходната точка утврди дека е износот на придонесот од доходот според точката 2 од одлуката и според одредбите од ова упатство неправилно пресметан или дека додатоките кон личниот доход определени на работниците во својот вкупен износ го преминуваат износот на придонесот, ќе ги нареди на стопанската организација да ги отстрани утврдените недостатоци и ги исправи неправилно определените износи на додатокот кон личниот доход на работниците.

11. Стопанската организација е должна на секој работник да му го соопшти износот на додатокот кон личниот доход и процентуалниот однос на тој додаток спрема минималниот личен доход — на начинот на кој во стопанската организација им се соопштуваат на работниците износите на тарифните ставови.

12. Износот на додатокот кон личниот доход на работниците се пресметува за определен период со примена на процентуалниот однос од точката 8 став 1 под 3 од ова упатство врз износот на минималниот личен доход на работниците пресметан според времето поминато на работа во односниот период.

Пример: минималниот личен доход на работникот според решението на стопанската организација изнесува 14.000 динари, а процентуалниот однос за тоа работно место на работникот определен според одредбите од точката 8 став 1 под 3 изнесува 10,54%. Ако минималниот личен доход на работникот пресметан по време за декември изнесува 15.000 динари (зголемувањето од 1.000 динари доаѓа

поради прекувремената работа), додатокот кон личниот доход за тој месец изнесува:

$$15.000 \times 10,54\% = 1.581 \text{ динар.}$$

13. Износите на додатокот кон личниот доход на работниците определени по работните места содржат придонес за буџетите од личниот доход, придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба по нормите по кои тие придонеси се пресметуваат од личниот доход на односниот работник и во поглед на пресметувањето на овие придонеси прават целина со другите примања на работникот од редовниот работен однос за односниот период.

14. Вкупниот износ на додатоките кон личниот доход на сите работници на стопанската организација пресметани според точката 12 од ова упатство, претставува дел од придонесот од доходот на стопанската организација кој на неа ѝ се отстапува за зголемување на личните доходи на работниците за односниот период.

Ако придонесот од доходот на стопанската организација пресметан за периодот за кој се пресметани додатоките кон личниот доход на работниците не е достаточен за нивното подмирување, неподмириениот износ ќе се подмири од придонесот од доходот на стопанската организација пресметан за поранешните периоди во 1958 година.

Ако ниту придонесот од доходот на стопанската организација пресметан за поранешните периоди во 1958 година не е достаточен за од него во смисла на претходниот став, во целина да се подмират износите на додатокот кон личниот доход на работниците, разликата се подмирува од средствата од кои според важечките прописи се обезбедува исплатата на минималните лични доходи на работниците.

15. На стопанските организации што го пресметуваат придонесот од доходот според членот 19 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57) ќе им се отстапи за зголемување на личните доходи на работниците дел од придонесот од доходот пресметан според членот 18 од тој закон, по утврдувањето на разликата меѓу придонесот од доходот пресметан според членот 19 и придонесот од доходот пресметан според членот 18 на тој закон.

Пример: ако е доходот на стопанската организација 7.717.200 динари, а минималните лични доходи 3.540.000 динари, делот на доходот над минималните лични доходи изнесува:

$$7.717.200 - 3.540.000 = 4.177.200 \text{ динари.}$$

Придонесот од доходот на оваа стопанска организација изнесува:

1) според членот 18 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации:

делот на доходот над минималните лични доходи (4.177.200 динари) спрема минималните лични доходи (3.540.000 динари) изнесува:

$$(4.177.200 \times 100) : 3.540.000 = 118\%.$$

Придонесот изнесува:

а) на 80% од 3.540.000 динара или на 2.832.000 динари по нормата од 37,69%, дин. 1.037.391

б) на разликата од 1.345.200 динари (т.е. на 4.177.200 — 2.832.000 динари) по нормата од 72%, динари — — — 968.544

$$\text{Вкупно на } 4.177.200 \text{ динари} \text{ — — — } 2.035.925$$

2) според членот 19 од тој закон:

минималните лични доходи (3.540.000 динари) наголемени за 25% или за 885.000 динари изнесуваат 4.425.000 динари. Делот од доходот над минималните лични доходи наголемени за 25% изнесува:

$$7.717.200 - 4.425.000 = 3.292.200 \text{ динари.}$$

Оваа разлика во однос на минималните лични доходи наголемени за 25% изнесува:

$$(3.292.200 \times 100) : 4.425.000 = 75\%.$$

Придонесот изнесува:

а) на 60% од 4.425.000 динари или на 2.655.000 динари по нормата од 60,2%, дин. 1.598.310

б) на разликата од 637.200 динари (т.е. на 3.292.200 — 2.655.000 динари) по нормата од 85%, динари — — — — — 541.620

$$\text{Вкупно на } 3.292.200 \text{ динари} \text{ — — — } 21.139.930$$

Кога од овој придонес ќе се одбие придонесот според членот 18 од законот во износ од динари — — — — — 2.035.920 разликата во износ од динари — — — 104.010 се уплатува во општествениот инвестиционен фонд на општината, или се внесува во фондот на основните или во фондот на обртните средства на стопанската организација во смисла на членот 19 од законот, а од износот на придонесот пресметан според членот 18 од законот (износ од 2.035.920 динари) се подмируваат додатоките кон личниот доход на работниците, при што во сè се постапува на начинот изнесен во оваа точка од упатството.

16. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1958 година.

Бр. 06-2946/1

1 ноември 1958 година

Белград

Секретар за трудот,
Мима Марковиќ, с. р.

763.

Врз основа на точката 1 од Одлуката за овластување Сојузната комисија за нуклеарна енергија да донесува прописи за ограничување прометот на радиоактивни изотопи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58), Сојузната комисија за нуклеарна енергија издава

НАРЕДБА

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРОМЕТОТ НА РАДИОАКТИВНИ ИЗОТОПИ

1. Со цел за обезбедување интересите на народната одбрана и за извршување на меѓународните обврски во областа на нуклеарната енергија, на контролата на увозот и извозот на радиоактивни суровини и материи, како и заради заштитата на животот и здравјето на луѓето и имотот од штетното дејство на зрачењето на радиоактивните изотопи (во натамошниот текст: изотопи), прометот на изотопи и секоја друга постапка со нив може да се врши само под условите предвидени со оваа наредба.

2. Како промет на изотопи, во смисла на оваа наредба, се подразбира и примената, отпремањето, товарењето, истоварувањето, пренесувањето, превозот, сместувањето, складирањето, како и секој друг начин на ракување со изотопи.

3. Со пуштање во промет и со примена на изотопи можат да се занимаваат само установите и стопанските организации што ќе добијат за тоа дозвола од Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

Дозволата од претходниот став можат да ја добијат установите и стопанските организации само ако имаат лица оспособени за стручно ракување со изотопи и ако располагаат со уреди за сместување и чување на изотопи.

4. Набавката, увозот и извозот на изотопи можат да се вршат само по одобрение од Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

Одобрението од претходниот став можат да го користат само установите и организациите на кои гласи тоа, и тоа за времето определено во одобрението.

5. Одобрение за набавка и увоз можат да добијат само установите и стопанските организации што имаат:

1) уреди за преработка или примена на изотопи;

2) потребни технички уреди за сместување и чување на изотопи, што обезбедуваат заштита од јонизираното зрачење и не дозволуваат можност на загадување на околината;

3) лица со соодветна стручна спрема, посебно оспособени за работа со изотопи во училиштата или на хурсевиите определени со посебни прописи;

4) уреди за заштита на луѓето и имотот од јонизирачкото зрачење при работата со изотопи, како и организирана служба за контрола на зрачењето, со потребни инструменти (подвижни детектори, индивидуални дозиметри за лица и работни просторни) што им одговараат на големината на активитетот и на видот на работата.

6. Со изотопите мора да се постапува на начинот што ги обезбедува луѓето и имотот од јонизирачкото зрачење на изотопите.

Изотопите мораат да се чуваат само во заклучени магацини конструирани така што зрачењето на која и да е надворешна површина од магацинот да не преминува 7 mrem на час.

7. Лицата што работат со изотопи мораат при работата да бидат обезбедени со заштитни мерки, така што да не бидат изложени на јонизирачко зрачење појако од 0,1 rem неделно, со тоа што годишната доза на зрачањето да не смее да премине 5 rem.

8. Отпадочните материји што содржат изотопи мораат да се сместат на начинот и на местото што ќе го определи со посебен пропис Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

По исклучок, отпадочните материји што содржат изотопи можат да се пуштаат во атмосферата, во текуштите води или во канализацијата, ако нивната концентрација во водата или во атмосферата не преминува:

1. за смес на еми- во вода: 10^{-8} микрокири/см³
тер од бета и во воздух: 10^{-10} микрокири/см³
гама зраци освен за: $^{90}\text{Sr}: 2 \times 10^{-11}$ микрокир./см³
2. за емитер од во вода: 10^{-8} микрокири/см³
алфа зраци освен за: $^{226}\text{Ra}: 4 \times 10^{-9}$ микрокир./см³
во воздух: 5×10^{-13} микрокири/см³
освен за: $^{239}\text{Pu}: 2 \times 10^{-18}$ микрокир./см³
и за: $^{237}\text{Ac}: 4 \times 10^{-18}$ микрокири/см³

9. Надзор над прометот на изотопи, во смисла на одредбите од оваа наредба, врши републичкиот санитарен инспекторат.

10. Ако утврди дека со изотопите се ракува противно на одредбите од оваа уредба и на прописите донесени врз основа на неа, органот овластен за работите на санитарната инспекција може да го забрани пуштањето во промет на изотопите или нивната примена, или може да ги одземе.

Одземените предмети му се предаваат на чување на најблискиот научен институт од областа на нуклеарната енергија.

11. Сите установи, организации и граѓани се должни во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа наредба да ѝ ги пријават на Сојузната комисија за нуклеарна енергија сите количини на изотопи со кои располагаат.

12. Повредата на одредбите од точ. 3, 4, 6—8 или 11 од оваа наредба од страна на стопанска организација или правно лице, поединец, или одговорно лице во стопанска организација или во правно лице, повлекува одговорност според одредбите од точката 2 на Одлуката за овластување Сојузната комисија за нуклеарна енергија да донесува прописи за ограничување прометот на радиоактивни изотопи.

13. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2815/1

25 октомври 1958 година
Белград

Сојузна комисија за нуклеарна енергија

Претседател,
Александар Ранковиќ, с. р.

Секретар,

Слободан Накиќеновиќ, с. р.

764.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИМЕНКИ ЗА МЕСО, ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

- | | |
|--|--------------|
| Амбалажа од бел лим. Тркалести лименки за месо, овошје и зеленчук. Стандардна серија на пречникот — | JUS M.Z2.031 |
| Амбалажа од бел лим. Тркалести лименки за пакување на преработки од месо. Стандардна серија — — | JUS M.Z2.035 |
| Амбалажа од бел лим. Тркалести лименки за пакување на преработки од овошје и зеленчук. Стандардна серија — — — — — | JUS M.Z2.036 |
| Амбалажа од бел лим. Тркалести лименки влечени за пакување на преработки од месо, овошје и зеленчук. Стандардна серија — — — — — | JUS M.Z2.037 |
| Амбалажа од бел лим. Тркалести конични лименки за пакување на преработки од месо. Стандардна серија | JUS M.Z2.038 |
| Амбалажа од бел лим. Тркалести лименки за месо, овошје и зеленчук. Капак (дно). Форма и мерки — — | JUS M.Z2.045 |
| Амбалажа од бел лим. Лименки за месо, овошје и зеленчук. Прирабница и надолжен спој на плаштот. Форма и мерки — — — — — | JUS M.Z2.046 |
| Амбалажа од бел лим. Овални лименки од типот G и типот S за пакување шунка. Стандардни серии — | JUS M.Z2.039 |

2. Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 февруари 1959 година.

Бр. 04-4483

24 октомври 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

765.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СКРОБ И ПРОИЗВОДИ ОД СКРОБ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| Пченкарен скроб — — — — | JUS E.L2.010 |
| Пченичен скроб — — — — | JUS E.L2.015 |
| Компиров скроб — — — — | JUS E.L2.020 |
| Книговрзачки скроб — — — — | JUS H.K1.040 |
| Глутен од пченично брашно — | JUS E.L3.040 |
| Кириш — — — — — | JUS H.K1.050 |
| Декстрин од компиров скроб — | JUS E.L2.050 |
| Декстрин од пченкарен скроб — | JUS E.L2.051 |

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за

стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 февруари 1959 година.

Бр. 09-4484

24 октомври 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

756.

Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55) и членот 10 оддел 1 под б точка 9 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, со потврда од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство и со согласност од Комитетот за надворешна трговија и од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, пропишуваат

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА МЕСОТО ОД ДОБИТОК И ЖИВИНА НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ

Во Правилникот за квалитетот на месото од добиток и живина наменето за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/56) се вршат измени и дополненија така што неговиот пречистен текст да гласи:

ПРАВИЛНИК

за квалитетот на месото од добиток и живина наменето за извоз

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со одредбите од овој правилник се утврдува извозниот квалитет на говедското, свињското и овчето месо и на месото од живина.

Може да се извезува само месото способно за човечка исхрана кое според квалитетот им одговара на прописите од овој правилник.

II. ГОВЕДСКО МЕСО

Член 2

Говедското месо може да биде: месо од телиња, месо од јунчиња и месо од возрастни говеда.

1. Месо од телиња

Член 3

Месото од телиња е месо на млади грла, стари најмногу до 6 месеци. Месото од телиња може да се извезува во цели парчиња или во одделни делови. Кога се извезува во цели парчиња закланото тело може да се извезува со кожа или без кожа, со глава или без глава и нозе, без внатрешни органи (со исклучок на бубрезите и првиот цигер, кои можат да се извезуваат) и без полови органи.

Месото од телиња може да биде: од I класа и од II класа.

Член 4

I класа

Во I класа спаѓа месото од телиња не помлади од 2 месеца, ниту постари од 4 месеци, што не се одбиени од вимето, добро згоени, со обли бутони и широк грб, со силно развиено масно ткиво околу бубрезите, така што бубрезите да не се гледат од лојот.

Член 5

II класа

Во II класа спаѓа месото од телиња стари од 2 месеца до 6 месеци, послабо нахранети, така што бубрезите делумично да се гледат од масното ткиво.

2. Месо од јунчиња

Член 6

Месото од јунчиња е месото од заклани грла не помлади од 6 месеци ниту постари од 2 години. Може да се извезува месото на јунчиња од кои се отстранети: кожата, главата (исечена во тилот пред првиот вратен пршлен), нозете (исечени во предното колено и во скочниот глужд), внатрешните органи (освен бубрезите и со нив сраснатото масно ткиво), половите органи и вимето.

Месото од јунчиња може да биде приготвено во цели парчиња, половинки, четвртички (черечи) и делови.

Месото од заклани јунчиња според квалитетот може да биде: од I класа и од II класа.

Член 7

I класа

Во I класа спаѓа месото од јунчиња добро згоени, со обли бутони, со силно развиено масно ткиво и со бубрези што не се гледаат од лојот.

Член 8

II класа

Во II класа спаѓа месото од јунчиња наполно развиени, нешто погруби и наполно згоени грла, со обли гради и бутони, со полни слабини, со послабо масно ткиво, со бубрези што се назираат од лојот.

3. Месо на возрастни говеда

Член 9

Месото на возрастни говеда е месо на заклани грла стари над 2 години. Месото на возрастни говеда може да се извезува во половинки, четвртинки (черечи) и во делови, од кои се отстранети: кожата, главата (исечена во тилот под првиот вратен пршлен), нозете (исечени во предното колено и во скочниот глужд), внатрешните органи со бубрезите или без нив и без со нив сраснатото масно ткиво, половите органи и вимето.

Месото од возрастни говеда според квалитетот може да биде: од I класа и од II класа.

Член 10

I класа

Во I класа спаѓа месото од говеда стари од 2 години до 6 години, што се особено хранети или гоени. Месото од оваа класа се одликува со полни мускули, цврсто е, набиено и сочно, има светло-црвена боја, проткаено со маст (марморирано), со силно развиени наслаги внатрешна маст од која бубрезите ни не се назираат.

Член 11

II класа

Во II класа спаѓа месото од говеда стари од 2 години до 8 години со следните особини: мускулите се средно полни, месото е цврсто и доста набиено, според сојот во светло или темноцрвена боја, но помалку проткаено со маст (помалку марморирано) отколку месото од I класа, а бубрезите се назираат од лојот.

4. Замрзнато месо без коски

Член 12

За производство на замрзнато месо без коски (пандловано месо) може да се употреби месото од говеда не помлади од 6 години што за тоа го огласил способно кланичниот ветеринар надлежен за преглед на месо, и тоа непосредно пред почетокот на процесот на одвојување месото од коските.

Замрзнувањето, односно формирањето на блокови замрзнато месо, може да се врши само од месо од исти делови и од ист квалитет.

За замрзнување може да се употреби само свежо, претходно разладено месо, чија температура во длабочината на мускулите се движи од $-0,5^{\circ}\text{C}$ до $+4^{\circ}\text{C}$.

Член 13

Замрзнатото месо без коски се пакува во нови чисти дрвени сандаци рендосани еднадвор и една-тре, со следните димензии:

Должни страни од 3 дела			Челни страни од 3 дела			Дно од 5 делови			Димензии на траоглести к'о-шиња	Напречни штичиња под и над челните страни		
должина	шир.	дебелина	долж.	шир.	дебелина	должина	шир.	дебел.		долж.	шир.	дебелина
560	50	10	360	50	10	560	50	10	20/180	360	50	10

Сандациите мора да бидат обложени однатре со чиста нова масна хартија.

Замрзнатото месо може да се пакува и во вреќи од пластична маса, кои мораат да бидат завиткани со јутена обвивка.

Тежината на замрзнатото месо во сандаци и во вреќи мора да биде изедначена — егализирана.

III. СВИЊСКО МЕСО

Член 14

Свињското месо е месо од заклани свињи од масен и меснат тип. Свињското месо може да се извезува:

- 1) во неогулени половинки — со сланина, со глава и нозе, без глава и без нозе, со сланина и бубрези, без сало и без бубрези;
- 2) во огулени половинки — без сланина;
- 3) во делови.

1. Месо од свињи од масен тип

Член 15

Како месо од свињи од масен тип се подразбира месото од свињи од сите соеви стари до 2 години, во кланична тежина над 90 кг.

Може да се извезува само месото од I класа, што се одликува со добро развиени мускули во светлоцрвена и црвена боја, со нежни мускулни влакна, со полни и обли делови.

Доколку месото се извезува во неогулени половинки — со сланина, дебелината на сланината треба да е од 3 см на нагоре, мерено со кожата во височината на шестиот до седмиот граден пршлен.

2. Месо од свињи од меснат тип

Член 16

Како месо од свињи од меснат тип се подразбира месото од свињи не постари од една година, од следните соеви: голем, среден или мал јоркшир, бела племенита и бела оплеменета, беркшир, корнвал, моравка, како и мелези од овие соеви со други домашни соеви, чија кланична тежина е над 70 кг.

Може да се извезува само месото од I класа, што се одликува со нежни коски, со нежни влакна на месо, со полни и заоблени делови во светло-розикава до црвена боја.

Ако месото се извезува во неогулени половинки — со сланина, дебелината на сланината, мерена со кожата во височина од шестиот до седмиот граден пршлен, треба да е од 2 до 5 см.

3. Бекон

Член 17

Како бекон се подразбираат саламурените свињски половинки на свињи од бели меснати соеви, стари 6—9 месеци, од кои во целост се отстранети: главата, нозете, рбетниот столб, лопатичата, карличната и градната коска, дијафрагмата, внатрешната печеница и репроперитонеалното масно ткиво.

Главата мора да биде одрежана со напречен кос рез непосредно зад тилната коска, така што долниот дел од вратот да биде подолг за 2 до 2,5 мм. Горниот и долниот раб на резот мораат да бидат благо заоблени со нож, а видливите лимфни јазели и сите прокварени делови на местото на боденето отстранети.

Градната коска мора во целост да биде отстранета, освен глуждот со првото ребро кој е одрежан

така што да се гледа само мала трага од црвено бојосаната градна коска. На другите глуждови од градната коска со ребрата заостануваат само белите рскавичести краишта од ребрата.

Нозете мораат да бидат рамно одрежани, и тоа предните над горниот ред на карпалните коски (песочниот глужд), а задните нозе преку средината од петичната коска, и тоа така што коскениот мозок да не смее да се забележува.

Сечењето на градниот и слабинскиот дел од рбетниот столб, на кој можат да останат само крајните врвови на напречните продолжетоци од пршлените (processi transversi) и од карличните коски, на кои можат да останат само врвовите—крилјата од црвената коска (alae ossis illi) и крајниот дел на срамните коски (ossa pubis), како и сечењето на врвовите од ребрата и на задните нозе, се врши со пила, што мора да биде уочливо на пресеците од коските.

Остатоците од напречните продолжетоци на градните пршлени (processi transversi) мораат да бидат, со достаточна рскавица, поврзани со соодветните делови на ребрата од кои се отстранети само врвовите врзани за рбетниот столб.

На местото на извадената карлична кост мускулот мора да има форма на пафка.

Шуплината, на местото на извадената лопатича, во големина најмногу 6 см, мора да биде мазна, без никакви внатрешни нерамнини. Во оваа шуплина се става чисто платнено кесиче наполнето со сол.

На деловите од мускулатурата на грбот, што биле во допир со трнести израстоци на градните пршлени (processi spinosi), покосницата (periost) не смее да биде оштетена.

На местата од кои се отстранети масното ткиво, внатрешната печеница и градната пречка, околниот ткиво не смее да биде оштетено.

Член 18

Половинките на бекон мораат да бидат внимателно обработени, видливата покосница неоштетена, нежна и провидна; на половинките не смее да има усирена крв, остатоци од органи и делови што висат, а мускулатурата мора да биде цврста и јалоза, на површината може да биде во смеѓоцрвена боја, а на пресеците во уедначена црвена боја, карактеристична за саламуруно свињско месо.

Конзистенцијата мора да биде цврсто еластична, а снопјето од мускулните ткива нежни.

На површината на половинките не смее да има поголеми полиња на искристализирана сол, колонии на мувла и слично, а на пресеците од меснатите делови не смее да има масни пруги ни мармирање.

Врзочното ткиво меѓу бутот и колкот не смее да биде оштетено, а масното ткиво околу ректумот може да остане само ако е неоштетено.

Сланините делови мораат да бидат цврсти и во бела боја.

Вкусот и миризмата на беконот мораат, без никакви отстапувања, да бидат пријатни. Вкусот не смее да биде претерано солен, премногу сув ни груб, а содржината на сол во мускулните делови не смее да биде поголема од 6%. Содржината на нитритите мора да им одговара на важечките прописи во Југославија.

Беконот според квалитетот може да биде: од А класа, од Б класа и од Ц класа.

Член 19

А класа

Во А класа спаѓаат половинките на бекон во должина најмалку 75 см, мерено од предниот раб на првото ребро до средината на срамната коска (os pubis), со дебелина на славината: на сртот 5 см, на грбот над бубрезите 3 см и на половината 3 см.

Члан 20

Б класа

Во Б класа спаѓаат половинките на бекон во должина најмалку 75 см, мерено од предниот раб на првото ребро до средината на срамната коска (os pubis), со дебелина на славината: на сртот 5,5 см, на грбот над бубрезите 3,5 см и на половината 3,5 см.

Член 21

Ц класа

Во Ц класа спаѓаат половинките на бекон во должина најмалку 75 см, мерено од предниот раб на првото ребро до средината на срамната коска (os pubis), со дебелина на славината: на сртот 6 см, на грбот над бубрезите 4 см и на половината 4 см.

Член 22

Сите три класи бекон се делат на следните шест категории:

I категорија	тежина	40-45 Lbs	односно	18,0-20,5 kg
II	"	45-50 "	"	20,5-22,5 "
III	"	50-55 "	"	22,5-25,0 "
IV	"	55-60 "	"	25,0-27,0 "
V	"	60-65 "	"	27,0-29,5 "
VI	"	65-70 "	"	29,5-32,0 "

Означување на беконот

Член 23

Секоја половина бекон мора да ги носи следните ознаки:

- 1) ознака на класата,
- 2) ознака на категоријата,
- 3) жиг на производителот,
- 4) извознички број,
- 5) број на половинката,
- 6) ознака „Yugoslavia“.

Ознаката за класата и ознаката за категоријата се ставаат во средината меѓу работ на половинката и ознаката „Yugoslavia“; жигот на производителот се става на три места меѓу редовите „Yugoslavia“, и тоа на шунката, на средината од половинката и на плеќката. Извозничкиот број се става, по правило, во рамките на жигот на производителот или под него. Ознаката на бројот на половинката, во големина 10—12 мм, се става на внатрешната страна од бутот.

Ознаката „Yugoslavia“, со височина на буквите од 27 мм, отпечатена со огнен жиг или со неизбришлива боја, се става во два реда така што првиот ред да дојде веднаш зад горниот, а вториот веднаш зад долниот раб на половинката. Редот што оди по грбот треба да е оддалечен од работ 6—7 см, а редот по мевот — околу 5 см од работ.

Покрај овие ознаки се става на внатрешната страна од бутот жиг на ветеринарот за прегледот во поглед на трихината.

Начинот на обележувањето на класата и категоријата може да се измени на барање од купувачот. По исклучок, по посебно одобрение од Сојузната надворешнотрговска комора, одделните од горе наведените ознаки можат да бидат изоставени.

Начин на пакувањето на беконот

Член 24

Беконот се пакува по четири двојни половинки од две свињи од иста класа и иста категорија во една јутена обвивка, сложени во обвивката така што внатрешните страни да бидат свртени една спрема друга, а задниот дел спрема предниот дел.

Јутената обвивка мора да биде добро проширена и цврсто заврзана со достаточна дебел мек канап на две места, и тоа под плеќката и под шунката.

Пакувањето на беконот во обвивки се врши најрано на два дена пред отпремањето на пратката.

Секоја обвивка мора да содржи три дрвени плочки во големина 11,43 см X 5,08 см, со следните ознаки:

- 1) адреса на производителот
- 2) реден број на обвивката
- 3) ознака „Yugoslavia“
- 4) количина на половинките во обвивката
- 5) класа и категорија
- 6) нето тежина во Lbs.

Едната плочка се става во обвивката а другите две се приврзуваат на секој крај од зашпената обвивка.

Кон внатрешната плочка мора да биде приклучен картон со ознака: „Yugoslavia veterinaru inspected“.

На едната од надворешните плочки мора да биде прицврстен отпечатен картон со изјава за ушприцувањето на саламурата.

Член 25

Транспортирањето на обвивките со бекон се врши со вагони-ладилници, со камиони-ладилници и со бродови што имаат уреди за ладење, кои мораат да им одговараат на важечките ветеринарни прописи.

Една пратка на бекон (вагон или камион), по правило, мора да содржи половинки од свињи колежли во растојанието од 48 часови.

IV. МЕСО ОД ОВЦИ

Член 26

Месото од овци може да биде: месо од јагниња, месо од јагниња-шилежиња и месо од овци.

1. Месо од јагниња

Член 27

Месото од јагниња е месо од заклани јагниња стари од 1 до 5 месеци. Закланите јагниња можат да се извезуваат со глава и без глава, во кожа и без кожа, со нозе и без нозе (исечени од коленото и скочниот глужд) и без внатрешни органи (освен белите дробови и цигерот). Месото од јагниња може да се извезува и во делови.

Месото од јагниња според квалитетот може да биде: од I класа и од II класа.

Член 28

I класа

Месото од јагниња од I класа е месо од заклани јагниња стари од 1 до 3 месеци, хранети исклучиво со млеко, добро згоени така што бубрезите да не се гледаат од лојот.

Член 29

II класа

Месото од јагниња од II класа е месо од заклани јагниња стари од 1 до 5 месеци, хранети со млеко, средно згоени, така што бубрезите да се назираат од лојот.

2. Месо од јагниња-шилежиња

Член 30

Месото од јагниња-шилежиња е месо од заклани јагниња-шилежиња стари над 5 месеци до 1 година. Закланите јагниња-шилежиња можат да се извезуваат со глава и без глава, без кожа и без нозе (исечени од коленото и скочниот глужд) и без внатрешни органи (освен белите дробови и цигерот). Месото од шилежиња може да се извезува и во делови.

Месото од јагниња-шилежиња според квалитетот може да биде: од I класа и од II класа.

Член 31

I класа

Месото од јагниња-шилежиња од I класа е месо од добро згоени шилежиња полномасни и меснати, со полни гради и бубрежници, чии бубрези не се гледаат од лојот.

Член 32

II класа

Месото од јагниња-цилежиња од II класа е месо од згоени шилежиња, со полни гради и бубрежници, чии бубрези се назираат од лојот.

3. Месо од овци

Член 33

Како месо од овци се подразбира месото од заклани овци и овнови-скопенци, постари од I година. Закланите овци можат да се извезуваат без кожа, без глава, без нозе (исечени во коленото и во скокниот глужд), без внатрешни органи, освен бубрежите и со нив сраснатото масно ткиво. Половите органи и вимето мораат да бидат отстранети.

Месото од овци може да се извезува и во делови.

Месото од овци според квалитетот може да биде од I класа и од II класа.

Член 34

I класа

Во I класа спаѓа месото од добро згоени овци и овнови-скопенци специјално нахранети за колење. Месото треба да е во светлоружичеста боја, со нежни влакна, цврсто и сочно, покриено со лој по целиот труп, со наслага на масно ткиво во карличниот предел и со потенок слој во областа на вратот. Мускулите мораат да бидат добро развиени, а коските не смеат да се нагизираат.

Член 35

II класа

Во II класа спаѓа месото од добро нахранети овци, со развиени мускули од кои не се гледаат коските, освен 'рбетните пршлени кои можат да се назираат во областа на грбот и на долниот дел од вратот.

V. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ ЗА ГОВЕДСКО, СВИЊСКО И ОВЧО МЕСО

Обработка на месото

Член 36

Говедското, свињското и овчото месо мора да биде обработено стручно и чисто, без засирана крв и без влакна, без остатоци од органите (кожата, главата, внатрешните и половите органи и вимето), без привесоци од масно ткиво или какви и да било нечистотии или содржина на желудничково-црвен тракт. Месото не смее да има никакви зарези, освен зарезот на местото на колењето.

Расечувањето на закланите грла во половинки мора да биде правилно извршено долж 'рбетот така што на половинките да не остане ниеден пршлен цел или здробен. Никаде не смеат да останат остри делчиња од коски, а мозокот и 'рбетната мозочница мораат да бидат наполо отстранети.

Закланите грла можат да се расечуваат и во четвртинки-череци. Расечувањето во череци се врши по извршеното разладување.

Оценка на квалитетот

Член 37

Оценката на квалитетот на говедското, свињското и овчото месо ја врши непосредно по обработката кланичниот ветеринар надлежен за преглед на месото. Квалитетот се означува со римски броеви, со сив жиг со помош на трајна но нешкодлива боја.

Жигот во големина 4 см се втискува на надворешната и внатрешната страна од бутовите и плеќките.

Ладење на месото

Член 38

Говедското, свињското и овчото месо мора по обработката да се разлади така што во длабочината на мускулите околу коските да се олади од -0.5°C , до $+4^{\circ}\text{C}$. На површината од месото мора да се формира сува корка. Мускулите мораат да бидат еластични, така што длабнатината настаната поради притисок на прстите брзо да исчезнува.

Замрзнување се врши така што разладеното месо да се изложува на дејството на ниски температури, месото во длабочината на мускулите околу коските да се разлади најмалку до -6°C .

Разладеното и замрзнатото месо мора да биде чисто, секаде еднолично, со сува површина, со годна мириза, својствена на одлежаното месо.

Начин на отпремањето

Член 39

Разладеното говедско, свињско и овчо месо и месото од живина се отпрема според одредбите од Правилникот за начинот на ветеринарна контрола при превозот на добиток и месо и за начинот на утовар, истовар и претовар на добиток и месо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/56).

VI. ЗАКЛАНА ЖИВИНА

Член 40

Како месо од живина, во смисла од овој правилник, се подразбира месото од заклани пилиња, млади петли, стари петли, кокошки, моржи, мисирки, клукани гуски, клукани пајки, гуски-печеници и пајки-печеници.

Закланата живина може да се извезува само ако е здрава и добро отхранета, а ако е добро искубена — исчистена, без траги од нукулци на пердув, без црева и гуша, и ако е сортирана според класата и тежината.

Клуканите гуски и пајки, гуските-печеници и пајките-печеници можат да се извезуваат и со црева.

Закланата живина може да се извезува и во делови.

Живината мора да биде колена низ устата. Трагите од крв во устата мораат да бидат отстранети, а носните пуплињки (носниците) мораат да бидат исчистени од слузта. Нозите, исто така, мораат да бидат добро исчистени.

1. Заклани пилиња

Член 41

Закланите пилиња според квалитетот можат да бидат: од I класа и од II класа.

Член 42

I класа

Во I класа спаѓаат добро отхранетите пилиња со добро изразен слој на маст на грбот и трката. Пилињата од оваа класа не смеат да имаат траги на озледи од удирања или повредена кожа. Бојата на кожата мора да биде нормално сјајна, карактеристична за добро отхранета живина.

Член 43

II класа

Во II класа спаѓаат отхранетите пилиња со нешто помалку маст отколку кај пилињата од I класа, како и оние пилиња кои според своите особини ѝ припаѓаат на I класа но имаат траги на озледи од удирања или кожата им е незнатно оштетена.

2. Заклани млади петли**Член 44**

Закланите млади петли според квалитетот можат да бидат: од I класа и од II класа.

Член 45**I класа**

Во I класа спаѓаат добро отхранетите млади петли со јасен слој на маст на грбот и тртката, без канди на нозете. Младите петли од оваа класа не смеат да имаат траги на озледи од удирања или повредена кожа. Бојата на кожата треба да е нормално сјајна, карактеристична за добро отхранета живина, а тежината најмалку 1,200 кг.

Член 46**II класа**

Во II класа спаѓаат младите петли што ги имаат сите особини на закланите петли од I класа, само што се нешто помалку масни, што можат да имаат помалку озледи од удирања и што кожата може да им биде незнатно оштетена при кубењето.

3. Заклани стари петли**Член 47**

Закланите стари петли според квалитетот можат да бидат само од I класа.

Во I класа спаѓаат добро отхранетите стари петли со добро изразен слој на маст на грбот и тртката, со тежина најмалку 3,300 кг. Можат да имаат канди на нозете а не смеат да имаат траги на озледи од удирања или повредена кожа. Бојата на кожата треба да им биде нормално сјајна, карактеристична за добро отхранета живина.

4. Заклани кокошки**Член 48**

Закланите кокошки според квалитетот можат да бидат: од I класа и од II класа.

Член 49**I класа**

Во I класа спаѓаат добро отхранетите и масни кокошки. Кокошките од оваа класа не смеат да имаат траги на озледи од удирања или повредена кожа, а бојата на кожата треба да е нормално сјајна, карактеристична за добро отхранета живина. Тежината треба да изнесува најмалку 1.200 кг.

Член 50**II класа**

Во II класа спаѓаат кокошките кои според квалитетот би ги припаѓале на I класа, но имаат помали озледи од удирања или оштетена кожа, како и оние нешто послабо отхранети од кокошките од I класа, со тежина најмалку 1.200 кг, со помалку маст, односно полномесната стока.

5. Заклани морки**Член 51**

Закланите морки можат да се извезуваат со пердув и со црева, или искубени и без црева. И во едниот и во другиот случај мораат да бидат добро отхранети. Ако морките се извезуваат искубени, мораат да бидат добро искубени и не смеат да бидат полесни од 0,750 кг.

6. Заклани мисирки**Член 52**

Закланите мисирки според квалитетот можат да бидат: од I класа и од II класа.

Член 53**I класа**

Во I класа спаѓаат добро отхранетите мисирки со добро изразен слој на маст на грбот, тртката и градите. Не смеат да имаат траги на озледи од удирања или повредена кожа. Бојата на кожата мора да биде нормално сјајна, карактеристична за добро отхранета живина. Тежината на мисирките не смее да биде помала од 2 кг а на мисирите — не помала од 3 кг.

Член 54**II класа**

Во II класа спаѓаат нешто послабо отхранетите мисирки, но полномеснати и од добар квалитет, како и оние мисирки кои според отхранетоста би спаѓале во I класа, но во помала мерка се озледени со удирања или кожата им е незнатно оштетена при кубењето.

Тежината на одделни мисирки од оваа класа не смее да биде помала од 1,800 кг, а на мисирите — не помала од 2,800 кг.

7. Заклани клукани гуски**Член 55**

Закланите клукани гуски според квалитетот можат да бидат: од I класа, цепени гуски и од II класа.

Член 56**I класа**

Во I класа спаѓаат добро згоените гуски стари до 1 година. Целата површина на трупот мора да биде обложена со маст. Гуските мораат да бидат добро исцедени од крв, без озледи од удирања и со неоштетена кожа. Бојата на кожата мора да биде нормално сјајна, карактеристична за добро згоена здрава живина. Најмалата тежина во септември треба да биде 3,800 кг, а во следните и во зимските месеци 4,500 кг.

Член 57**Цепени гуски**

Во оваа класа спаѓаат клуканите гуски кои според отхранетоста и другите особини ги припаѓаат на I класа, но на кои кожата, поради осетливост, при кубењето им е искинатата.

Член 58**II класа**

Во II класа спаѓаат клуканите гуски нешто послабо згоени од гуски од I класа. Оние се помалку заоблени, а кожата им е помалку сјајна, со нешто ружичеста боја, со помали повреди од удирања или со помалку оштетена кожа при кубењето. Тежината треба да им е најмалку 3.500 кг без оглед на времето.

8. Заклани клукани пајки**Член 59**

Закланите клукани пајки според квалитетот можат да бидат: од I класа и од II класа.

Член 60**I класа**

Во I класа спаѓаат добро згоените пајки стари до 1 година. Целата површина на трупот мора да биде обложена со маст. Мораат да бидат добро исцедени од крв, без озледи од удирања и со неоштетена кожа. Бојата на кожата мора да биде нормално сјајна, карактеристична за добро згоена здрава живина. Тежината треба да е најмалку 1,800 кг.

Член 61**II класа**

Во II класа спаѓаат клуканите пајки послабо згоени од оние од I класа и помалку заоблени, со помалку сјајна кожа во нешто ружичеста боја со помали повреди од удирања или при кубењето. Тежината на одделна пајка треба да е најмалку 1,500 кг.

9. Заклани гуски-печеници

Член 62

Закланите гуски-печеници според квалитетот можат да бидат: од I класа и од II класа.

Член 63

I класа

Во I класа спаѓаат добро отхранетите, заоблени гуски, со кожа во нормално сјајна боја, карактеристична за здрава и добро отхранета живина. Мораат да бидат добро испедени од крв, без повреди од удирања, а кожата не смее да им биде оштетена. Тежината на одделна гуска треба да е најмалку 2,800 кг.

Член 64

II класа

Во II класа спаѓаат гуските послабо отхранети од оние од I класа, помалку заоблени, а кожата им е помалу сјајна, во нешто ружичеста боја, со помали повреди од удирања или со помало оштетување на кожата. Тежината на одделна гуска треба да е најмалку 2,600 кг.

10. Заклани пајки-печеници

Член 65

Закланите пајки-печеници според квалитетот можат да бидат: од I класа и од II класа.

Член 66

I класа

Во I класа спаѓаат добро отхранетите пајки со нормално сјајна боја на кожата, карактеристична за здрава и добро отхранета живина. Мораат да бидат добро испедени од крв и не смеат да имаат повреди од удирања или повредена кожа при кубењето. Тежината треба да е најмалку 1,400 кг.

Член 67

II класа

Во II класа спаѓаат пајките послабо отхранети од оние од I класа, помалку заоблени, со помалку сјајна кожа, во нешто ружичеста боја, со помали повреди од удирања или со помали оштетувања на кожата. Тежината на одделна пајка треба да е најмалку 1,200 кг.

VII. ИСКЛУЧИТЕЛЕН НАЧИН НА ОБРАБОТКАТА НА ЖИВИНАТА И ПАКУВАЊЕ НА ЗАКЛАНАТА ЖИВИНА

Член 68

Закланата живина, покрај онаа обработена на начинот опишан во претходните членови, може да се извезува по исклучок и:

- без глава, нозе и дроб;
- со пердув на шијата (или на дел од шијата), опашката и крилјата.

Член 69

Закланата живина, наведена во членот 40, се пакува со уложно сложување во нови, чисти, рендосани дрвени сандаци, који мораат да бидат однатре обложени со чиста бела неупотребувана обвивна хартија. Покрај тоа, секое парче живина треба да биде оделно завиткано во нова пергамина или целофан-хартија со посебно завиткана глава, а се дозволува и извоз на одделно незавиткана живина, но во тој случај сложените редови мораат да бидат преградени со нова обвивна хартија.

Во секоја единица амбалажа стоката мора да биде од ист вид, ист квалитет и горе-долу иста тежина. Разликата во тежината меѓу најмалото и најголемото парче во ист сандак не смее да биде поголема од: 100 гр кај пилиња; 200 гр кај млади петли, стари петли, клукани пајки и кокошки;

500 гр кај мисирки и клукани гуски, 300 гр кај гуски-печеници и 150 грама кај пајки-печеници.

Закланата живина се пакува во сандаци со димензии означени во следната таблица:

1) за заклани пилиња и пајки-печеници:

A	Должна страна од I дел			Челна страна од I дел			Капак и но од 4 должни штици		Димензии на триаголните к'опиња	Нето содржина на сандакот
	долж.	шир.	дебел.	долж.	шир.	дебел.	шир.	дебел.		
	600	110	8	380	110		80	8	20/20	12 кг

2) за заклани кокошки, петли и клукани пајки:

B	700	130	8	430	130	9	80		20/20	20 кг
---	-----	-----	---	-----	-----	---	----	--	-------	-------

3) за заклани гуски-печеници:

C	700	140	8	430	140	10	80	8	20/20	6 парчиња, без оглед на тежината
---	-----	-----	---	-----	-----	----	----	---	-------	----------------------------------

или

D	од два дела			од 4 дела						
	долж.	шир.	дебел.	долж.	шир.	дебел.	шир.	дебел.	шир.	дебел.
	880	60	8	370	150	12	70	8	30/30	6 парчиња

4) за заклани клукани гуски:

E	730	100	8	400	230	15	80	8	30/30	30 кг
---	-----	-----	---	-----	-----	----	----	---	-------	-------

5) за заклани мисирки:

F	800	100	10	530	230	18	110	10	30/30	35 до 45 кг
---	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	----	-------	-------------

Ознаки на амбалажата

Член 70

Сандаците со заклана живина мораат да ги носат следните ознаки: на обете челни страни во горниот лев агол број на парчињата (количина), а до таа ознака и во иста височина скратената ознака на видот на стоката и ознака на класата.

Скратените ознаки се ставаат на следниот начин:

P1	Пилиња	Cms	Стари мисирки
P	Млади петли	Gd	Клукани гуски
P2	Стари петли	Gc	Клукани гуски
K	Кокошки		цепени
M	Морки	Gr	Гуски-печеници
C	Мисирки	Pd	Клукани пајки
Cs	Стари мисирки	Pp	Пајки-печеници

Во горниот десен агол и во иста височина се става нето содржина во килограми. На средина од челната страна се става заштитен знак (ако го има претпријатието) а над него името на извозникот.

На бочните страни од сандакот мора да биде натиснат со мрсна боја или со огнен жиг натписот „Yugoslavia". Должината на натписот „Yugoslavia" мора да биде 20 см.

Височината на сите букви мора да изнесува 3 до 5 см, што зависи од големината на сандакот.

Сите ознаки мораат да бидат напишани со латиница.

Член 71

Се дозволува употреба на стари типови амбалажа до 31 март 1959 година под услов да е таа нова и да ги носи сите ознаки пропишани со правилникот.

VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 72

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 648

29 септември 1958 година

Белград

Сојуз на селскостопанско-шумарските комори на Југославија
Претседател

на Управниот одбор,

Иван Буковиќ, с. р.

Сојузна надворешно-трговска комора
Претседател

на Управниот одбор,

Руди Колак, с. р.

767.

Врз основа на членот 75и од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 51/57, 12/58 и 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од Наредбата за договарањето за цените по кои стопанските организации ќе ги купуваат селскостопанските производи од задружните и селскостопанските производителски организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 19/58), претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ постигнаа

ДОГОВОР

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ПО КОИ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЕ КУПУВААТ ПРЕСНА ДОЦНЕЖНА ЗЕЛКА ВО 1958 И 1959 ГОДИНА

1. Претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на состанокот одржан на 25 октомври 1958 година во Сојузот на трговските комори на Југославија се здоговорија највисоката цена по која стопанските организации што се занимаваат со промет и преработка на пресна зелка можат да купуваат пресна зелка од земјоделските задруги, деловните сојузи и селскостопанските производителски организации во 1958 и 1959 година да биде за есенска пресна зелка — — — — 12 динари

Оваа цена се подразбира за 1 кг франко наговарено во вагон, шлеп или во друго превозно средство по избор на купувачот, а за квалитетот вообичаен во прометот.

2. Овој договор е задолжителен врз основа на членот 75к за сите стопански организации (купувачи и продавачи) од членот 75и став 1 на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани.

3. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03—4496

25 октомври 1958 година

Белград

За Сојузот на трговските комори на Југославија
Претседател,

Тодор Вујасиновиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
748. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници — — — —	989
Закон за измени и дополненија на Законот за јавните службеници — — — —	989
749. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за пензиското осигурување — — — —	989
Закон за измени и дополненија на Законот за пензиското осигурување — — — —	990
750. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните — — — —	991
Закон за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните — — — —	991
751. Одлука за измена и дополнење на Сојузниот општествен план за 1958 година — — — —	991
752. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата — — — —	992
753. Одлука за отстапување дел на придонесот од доходот на стопанските организации за зголемување на личните доходи на работниците — — — — — — — —	992
754. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за интересните норми на средствата на стопанските организации, на средствата вложени кај банката и на краткорочните кредити — — — — — — — —	993
755. Одлука за зголемување на минималните лични доходи на работниците од определени стопански организации на Заедницата на Југословенските железници — — — — — — — —	994
756. Одлука за потврда на прописите на Сојузниот извршен совет донесени врз основа на овластувањето од главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1958 година — — — — — — — — — —	994
757. Одлука за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет — — — — — — — — — —	994
758. Одлука за измени и дополненија на Правилникот за работа на Сојузната народна скупштина — — — — — — — — — —	995
759. Одлука за измени и дополненија на Правилникот за работа на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина — — — — — — — — — —	996
760. Одлука за измени и дополненија на Правилникот за работа на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина — — — — — — — — — —	996
761. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници — — — — — — — — — —	996
762. Упатство за спроведување на Одлуката за отстапување дел на придонесот од доходот на стопанските организации за зголемување на личните доходи на работниците — — — — — — — — — —	998
763. Наредба за ограничување прометот на радиоактивни изотопи — — — — — — — — — —	1000
764. Решение за југословенските стандарди за лименки за месо, овошје и зеленчук — — — — — — — — — —	1001
735. Решение за југословенските стандарди за скроб и производи од скроб — — — — — — — — — —	1001
766. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на месото од добиток и живина наменето за извоз — — — — — — — — — —	1002
767. Договор за највисоките цени по кои стопанските организации ќе купуваат пресна доцнежна зелка во 1958 и 1959 година — — — — — — — — — —	1003